

BABOR&MEDICAL

Консултант за продажба

Дали имате страст за козметиката и уживате во комуникација со луѓе? Нашиот ласерско естетски центар бара енергична, насмеана и организирана личност која ќе биде првото лице со кое ќе се сретнат нашите клиенти.

Вашите главни одговорности ќе вклучуваат:

- **Управување со пултот:** Пречек на клиенти во пријатна и професионална атмосфера.
- **Продажба и консултации:** Презентација и продажба на козметички производи, информирање за тековни промоции.
- **Администрација и закажување:** Координација на термините за третмани преку телефон и е-пошта, како и оптимизација на распоредот на тимот.
- **Финансиско работење:** Процесирање на готовински и картични плаќања и издавање на сметки.
- **Грижа за клиенти:** Одговарање на прашања и обезбедување врвно корисничко искуство во текот на целиот престој на клиентот во центарот.

Што очекуваме од вас:

- Одлични комуникациски и продажни вештини.
- Познавање на козметички производи и типови на кожа.
- Способност за мултитаскинг и добра организација на времето.
- Позитивен став, енергичност и лојалност кон тимот.
- Основно познавање на компјутерски вештини (MS Office).
- Претходно искуство во продажба или во козметички салон ќе се смета за предност.

Што нудиме:

- Полно работно време (40 часа неделно).
- Пријатна и модерна работна средина.
- Можност за постојано учење и напредок во индустријата за убавина.
- Конкурентна плата поврзана со постигнатите резултати.

Како да аплицирате?

Испратете го вашето CV со фотографија на torzo.wellness@yahoo.com или контактирајте нè на 078 449 887